

**Потребна документација за приливни платежни трансакции од
странство за кои примачот резидент правно лице
е потребно да ја достави до банката:**

Ред бр.	Вид на трансакција	Документ
1.	Приливни платежни трансакции по основ на ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ	
	-Наплата на дивиденди и други добивки од вложување на резидентот во странство -Повлекување влог -Продажба на хартиите од вредност или уделите во странство	- Доказ за извршен упис во регистарот на директни инвестиции при Централниот регистар на Република Северна Македонија
2.	Приливни платежни трансакции по основ на ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	
	-Наплата врз основа на издавање и воведување домашни хартии од вредност во странство	-Доказ за извршено пријавување во Комисијата за хартии од вредност
3.	Приливни платежни трансакции по основ на НЕДВИЖНОСТИ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕЗИДЕНТ	
	- Наплата врз основа на продажба или врз основа на издавање на недвижност во странство во сопственост на резидент	- Доказ за извршен упис во регистарот на вложувања во недвижности на резиденти во странство при Централниот регистар на Република Северна Македонија
4.	Приливни платежни трансакции по основ на ПОРТФОЛИО ИНВЕСТИЦИИ	
	-Наплата врз основа на продажба на хартии од вредност во странство коишто имаат третман на портфолио-инвестиции	-Документ со кој може да се потврди дека трансакцијата е склучена преку овластен учесник на пазарот на хартии од вредност, преку овластен учесник на странска берза или преку организиран пазар на хартии од вредност
5.	Приливни платежни трансакции од СТРАНСКА ПЛАТЕЖНА ТРАНСАКЦИЈА или ИНСТИТУЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПАРИ	
	-Прилив на средства на физичко лице од сметка во странска платежна институција или институција за електронски пари на негова сметка во домашна банка – само за комерцијални цели односно за продавање стоки или услуги по електронски пат	-Изјава од која се утврдува основот на трансакцијата Доколку странските платежни институции или институции за електронски пари се и овластени учесници на странска берза или организиран пазар на хартии од вредност, во смисла на член 14 од Законот за девизното работење, резидентите, правни и физички лица, можат слободно да отвораат и да имаат сметки кај нив и за целите на купување/продавање хартии од вредност во странство.
6.	Пренос на средства од платежната сметка на резидентот во странство на неговата платежна сметка во земјата	- Документ во согласност со Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство
	-Резиденти коишто продале недвижен имот во странство, за наплата на побарувањата од продажбата на недвижниот имот	-Доказ за извршен упис во регистарот на вложувања во недвижности при Централниот регистар на Република Северна Македонија. ** -Договор за продажба

	-Резиденти коишто издаваат недвижен имот во странство, за наплата на побарувањата врз основа на закуп на недвижниот имот.	-Доказ за извршен упис во регистарот на вложувања во недвижности при Централниот регистар на Република Северна Македонија. ** -Договор за закуп или друг соодветен документ од кој произлегува обврската за трансфер на средства поврзани со недвижниот имот.
	-Резиденти коишто имаат хартии од вредност во странство, за целите на наплата на побарувањата врз основа на продажба на хартии од вредност во странство, дивиденди, камати или други приноси врз основа на хартиите од вредност	-Налог за извршување на трансакцијата, или --извештај за извршена трансакцијата, или -договор или друг документ со кој може да се потврди трансакцијата или -соодветен документ со кој може да се потврди воспоставувањето деловен однос меѓу резидентот и овластениот учесник на странска берза или на организиран пазар на хартии од вредност. Побарувањата врз основа на дивиденди, камати или други приноси врз основа на хартиите од вредност се докажуваат со известување / документ за исплатена дивиденда, камата или други приноси од хартии од вредност, како и извод од сметка за хартии од вредност издаден од соодветен странски депозитар. Во налогот за пристигнатиот прилив, треба јасно да биде наведена основата на трансакцијата (продажба на хартии од вредност, враќање неупотребени средства, исплата на дивиденда, камата или друг принос)
	Резиденти може да отвораат и да имаат сметки кај странски банки врз основа на одобрение издадено од НБРСМ	
	-За наплата на побарувањата во странство остварени врз основа на извршени услуги во меѓународниот транспорт	-До висината на планираните месечни трошоци за период од една година
	-За наплата на побарувањата врз основа на одлука донесена од надлежен орган во странство или врз основа на вонсудска спогодба склучена во странство	-До висината на износот наведен во одлуката, односно спогодбата
	-За наплата на побарувањата во странство остварени од поврат на ДДВ од трговски трансакции, во согласност со даночните прописи на земјата во која се отвора сметката	-До висината на износот за поврат на данокот на додадена вредност
	- За наплата на побарувањата во странство остварени врз основа на испорака на стоки или извршени услуги по добиени меѓународни тендери	-До висината на износот утврден во договорот за испорака на стоки или за извршени услуги склучен врз основа на добиениот тендер.
7.	Приливни платежни трансакции на износ еднаков или поголем од 100,000 евра	-Документ согласно барањето на Банката.

*Повеќе инфо на следниот линк <https://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-odluka-za-nacinot-i-uslovite-pod-koi-rezidentite-koisto-ne-se-ovlasteni-banki-mozat-da-otvoraat-i-da-imaat-smetki-vo-stranstvo.nspix>

Напомена: Земјите коишто се дел од Единствената област за плаќања во евра (СЕПА), се сметаат како единствена земја.

Банката го задржува правото да побара дополнителни документи.